

Врз основа на Одлуката на Народна Банка на Република Северна Македонија за објавување на извештаи и податоци од страна на банката (Сл.Весник на РМ. бр.134/2007) Халк Банка АД Скопје објавува:

ИЗВЕШТАЈ И ПОДАТОЦИ
со состојба на 31.12.2024 година

Содржина:

1. Податоци за Банката;
 - 1.1. Податоци за Групата
2. Податоци за акционерската структура на банката - акционери со квалификувано учество;
3. Податоци за сопствените средства и адекватноста на капиталот на Банката;
4. Податоци за процесот на управување со ризиците;
5. Степен на задолженост.

1. ПОДАТОЦИ ЗА БАНКАТА	
Назив	ХАЛКБАНК А.Д. Скопје
Седиште	Ул. "Св. Кирил и Методиј" бр.54. 1000 Скопје
Матичен број	4627148
Организациска Структура заклучно со 31.12.2024	Графички приказ
Број на вработени на 31.12.2024	832
Преглед на финансиски активности кои Банката може да ги врши согласно последното усогласување и дадените согласности од Гувернерот на НБРСМ	- Прибирање на депозити и други повратни извори на средства - Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции - Кредитирање во странство, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции - Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патни чекови, меници) - Финансиски лизинг - Менувачки работи - Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи - Брз трансфер на пари - Издавање на платежни гаранции авали и други форми на обезбедување - Изнајмување сефови, остава и депо - Тргување со инструменти на пазарот на пари - Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали - Тргување со хартии од вредност - Тргување со финансиски деривати - Чување на хартии од вредност за клиенти - Советување на правни лица во врска со структурата на капиталот, деловна стратегија или други поврзани прашања или давање услуги поврзани со спојување или припојување на правни лица - Продажба на полиси за осигурување - Посредување во склучување на договори за кредити и заеми - Економско-финансиски консалтинг

Преглед на финансиски активности кои Банката ги врши	- Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи - Тргување со девизни средства, што вклучува и тргување со благородни метали - Тргување со хартии од вредност - Прибирање на депозити и други повратни извори на средства - Кредитирање во земјата, вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции - Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници) - Менувачки работи - Брз трансфер на пари - Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување - Изнајмување сефови, остава и депо - Тргување со инструменти на пазарот на пари (меници, чекови, сертификати за депозит) - Посредување во склучување договори за кредити и заеми - Застапување во осигурување
Финансиски активности за кои од страна на Гувернерот на НБРСМ е изречена забрана или ограничување за нивното вршење, односно е повлечена согласноста	Нема
1.1 ПОДАТОЦИ ЗА ГРУПАТА	
Назив Седиште Матичен број Претежна дејност	ХАЛК ОСИГУРУВАЊЕ А.Д. Скопје Ул. Мајка Тереза бр. 1, 1000 Скопје 6224695 Неживотно осигурување Учество во вкупниот број на акции 100% Учество во вкупниот број на акции со право на глас 100%
2. ПОДАТОЦИ ЗА АКЦИОНЕРСКА СТРУКТУРА НА БАНКАТА	
Акционери со квалификувано учество - правни лица - назив, седиште, правна форма, претежна дејност и процент на учество во вкупниот број акции и во вкупниот број на издадени акции со право на глас во Банката	TURKIYE HALK BANKASI A.S. ISTANBUL Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi, No42/1 34760 Ümraniye/İstanbul, Türkiye Банка http://www.halkbank.com.tr/en Учество во вкупниот број на акции – 99,66% Акционерската структура на Банката е променета заклучно со датум 18.10.2024 година со уписот на зголемување на основна главнина со издавање на акции по пат на приватна понуда со XXI-та емисија на акции на институционален инвеститор во Централниот депозитар за хартии од вредност. Повеќе информации на следниот линк: Повеќе информации на следниот линк: http://www.halkbank.com.tr/en
Акционери со квалификувано учество - физички лица - име и презиме, адреса и процент на учество во вкупниот број акции и вкупниот број издадени заксии со право на глас во Банката	Нема

Акционери кои немаат квалификувано учество во банката	Бројот на акционери кои немаат квалификувано учество во банката е 10 (десет).																																																																																																																												
3. ПОДАТОЦИ ЗА СОПСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА И АДЕКВАТНОСТА НА КАПИТАЛОТ НА БАНКАТА																																																																																																																													
Износ на почетен капитал кој е запишан во Централен регистар	Вкупен номинален капитал: 14.076.910.000 МКД																																																																																																																												
Број на акции од секој род и класа и номинален износ на акциите	1.407.691 обични акции Номинална вредност по акција 10.000.00 МКД.																																																																																																																												
Опис на карактеристиките на основните компоненти на сопствените средства	<u>Табела – Износ и компоненти на основниот капитал. Износ и компоненти на дополнителниот капитал.</u>																																																																																																																												
Износ и компоненти на основниот капитал (во 000 МКД)	<table> <tr> <th>Опис</th><th>Износ (000 денари)</th></tr> <tr> <td>A1. Сопствени средства</td><td>17.895.019</td></tr> <tr> <td>A2. Основен капитал</td><td>17.875.474</td></tr> <tr> <td>A3. Редовен основен капитал (РОК)</td><td>17.875.474</td></tr> <tr> <td>A3.1 Позиции во РОК</td><td>17.943.305</td></tr> <tr> <td>A3.1.1. Капитални инструменти од РОК</td><td>14.076.910</td></tr> <tr> <td>A3.1.2. Премија од капиталните инструменти од РОК</td><td>306.309</td></tr> <tr> <td>A3.1.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)</td><td>2.083.698</td></tr> <tr> <td>A3.1.4. Задржана нераспоредена добивка</td><td>1.414.908</td></tr> <tr> <td>A3.1.5. (-) Акумулирана загуба од претходни години</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.1.6. Тековна добивка или добивка на крајот на годината</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.1.7. Кумулативна сеопфатна добивка или загуба</td><td>61.480</td></tr> <tr> <td>A3.2. (-) Одбитни ставки од РОК</td><td>-67.831</td></tr> <tr> <td>A3.2.01. (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.02. (-) Нематеријални средства</td><td>-44.550</td></tr> <tr> <td>A3.2.03. (-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката</td><td>-23.281</td></tr> <tr> <td>A3.2.04. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.04.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.04.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.04.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.04.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.05. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.06. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.07. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.08. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.09. (-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.10. (-) Трошоци за данок</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.2.11. (-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.3. Регулаторни усогласувања на РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.3.1. (-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.4. Позиции како резултат на консолидација</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.4.1. Неконтролирано (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.4.2. Останато</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.5. Други позиции од РОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>A3.6.</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4. Додатен основен капитал (ДОК)</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.1 Позиции во ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.1.1. Капитални инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.1.2. Премија од капиталните инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2. (-) Одбитни ставки од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.1. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.1.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.1.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.1.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.1.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.2. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.3. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.4. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.5. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.2.6. (-) Трошоци за данок</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.3. Регулаторни усогласувања на ДОК</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.3.1. (-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.4. Позиции како резултат на консолидација</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.4.1. (+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.4.2. Останато</td><td>0</td></tr> <tr> <td>B4.5. Други позиции од ДОК</td><td>0</td></tr> </table>	Опис	Износ (000 денари)	A1. Сопствени средства	17.895.019	A2. Основен капитал	17.875.474	A3. Редовен основен капитал (РОК)	17.875.474	A3.1 Позиции во РОК	17.943.305	A3.1.1. Капитални инструменти од РОК	14.076.910	A3.1.2. Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309	A3.1.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	2.083.698	A3.1.4. Задржана нераспоредена добивка	1.414.908	A3.1.5. (-) Акумулирана загуба од претходни години	0	A3.1.6. Тековна добивка или добивка на крајот на годината	0	A3.1.7. Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	61.480	A3.2. (-) Одбитни ставки од РОК	-67.831	A3.2.01. (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	0	A3.2.02. (-) Нематеријални средства	-44.550	A3.2.03. (-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-23.281	A3.2.04. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	A3.2.04.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	A3.2.04.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	A3.2.04.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0	A3.2.04.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0	A3.2.05. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0	A3.2.06. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0	A3.2.07. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0	A3.2.08. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	0	A3.2.09. (-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0	A3.2.10. (-) Трошоци за данок	0	A3.2.11. (-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	0	A3.3. Регулаторни усогласувања на РОК	0	A3.3.1. (-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0	A3.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0	A3.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0	A3.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0	A3.4. Позиции како резултат на консолидација	0	A3.4.1. Неконтролирано (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	0	A3.4.2. Останато	0	A3.5. Други позиции од РОК	0	A3.6.	0	B4. Додатен основен капитал (ДОК)	0	B4.1 Позиции во ДОК	0	B4.1.1. Капитални инструменти од ДОК	0	B4.1.2. Премија од капиталните инструменти од ДОК	0	B4.2. (-) Одбитни ставки од ДОК	0	B4.2.1. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	B4.2.1.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	B4.2.1.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	B4.2.1.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0	B4.2.1.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0	B4.2.2. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0	B4.2.3. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0	B4.2.4. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0	B4.2.5. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	0	B4.2.6. (-) Трошоци за данок	0	B4.3. Регулаторни усогласувања на ДОК	0	B4.3.1. (-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0	B4.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0	B4.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0	B4.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0	B4.4. Позиции како резултат на консолидација	0	B4.4.1. (+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	0	B4.4.2. Останато	0	B4.5. Други позиции од ДОК	0
Опис	Износ (000 денари)																																																																																																																												
A1. Сопствени средства	17.895.019																																																																																																																												
A2. Основен капитал	17.875.474																																																																																																																												
A3. Редовен основен капитал (РОК)	17.875.474																																																																																																																												
A3.1 Позиции во РОК	17.943.305																																																																																																																												
A3.1.1. Капитални инструменти од РОК	14.076.910																																																																																																																												
A3.1.2. Премија од капиталните инструменти од РОК	306.309																																																																																																																												
A3.1.3. Задолжителна општа резерва (општ резервен фонд)	2.083.698																																																																																																																												
A3.1.4. Задржана нераспоредена добивка	1.414.908																																																																																																																												
A3.1.5. (-) Акумулирана загуба од претходни години	0																																																																																																																												
A3.1.6. Тековна добивка или добивка на крајот на годината	0																																																																																																																												
A3.1.7. Кумулативна сеопфатна добивка или загуба	61.480																																																																																																																												
A3.2. (-) Одбитни ставки од РОК	-67.831																																																																																																																												
A3.2.01. (-) Загуба на крајот на годината или тековна загуба	0																																																																																																																												
A3.2.02. (-) Нематеријални средства	-44.550																																																																																																																												
A3.2.03. (-) Одложени даночни средства коишто зависат од идната профитабилност на банката	-23.281																																																																																																																												
A3.2.04. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0																																																																																																																												
A3.2.04.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0																																																																																																																												
A3.2.04.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0																																																																																																																												
A3.2.04.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК	0																																																																																																																												
A3.2.04.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од РОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0																																																																																																																												
A3.2.05. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0																																																																																																																												
A3.2.06. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0																																																																																																																												
A3.2.07. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од РОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0																																																																																																																												
A3.2.08. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	0																																																																																																																												
A3.2.09. (-) Износ на надминувањето на лимитите за вложувања во нефинансиски институции	0																																																																																																																												
A3.2.10. (-) Трошоци за данок	0																																																																																																																												
A3.2.11. (-) Разлика меѓу висината на потребната и извршената исправка на вредноста/посебната резерва	0																																																																																																																												
A3.3. Регулаторни усогласувања на РОК	0																																																																																																																												
A3.3.1. (-) Зголемување на РОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0																																																																																																																												
A3.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0																																																																																																																												
A3.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0																																																																																																																												
A3.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0																																																																																																																												
A3.4. Позиции како резултат на консолидација	0																																																																																																																												
A3.4.1. Неконтролирано (малцинско) учество коешто се признава во РОК на консолидирана основа	0																																																																																																																												
A3.4.2. Останато	0																																																																																																																												
A3.5. Други позиции од РОК	0																																																																																																																												
A3.6.	0																																																																																																																												
B4. Додатен основен капитал (ДОК)	0																																																																																																																												
B4.1 Позиции во ДОК	0																																																																																																																												
B4.1.1. Капитални инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.1.2. Премија од капиталните инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2. (-) Одбитни ставки од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.1. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.1.1. (-) Директни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.1.2. (-) Индиректни вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.1.3. (-) Синтетички вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.1.4. (-) Вложувања во сопствени капитални инструменти од ДОК за кои банката има договорна обврска да ги купи	0																																																																																																																												
B4.2.2. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор, при што тие лица имаат вложувања во банката	0																																																																																																																												
B4.2.3. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката нема значајно вложување	0																																																																																																																												
B4.2.4. (-) Директни, индиректни и синтетички вложувања во капитални инструменти од ДОК на лица од финансискиот сектор во кои банката има значајно вложување	0																																																																																																																												
B4.2.5. (-) Износ на одбитни ставки од ДОК којшто го надминува вкупниот износ на ДОК	0																																																																																																																												
B4.2.6. (-) Трошоци за данок	0																																																																																																																												
B4.3. Регулаторни усогласувања на ДОК	0																																																																																																																												
B4.3.1. (-) Зголемување на ДОК коешто произлегува од позиции на секјуритизација	0																																																																																																																												
B4.3.2. (-) Добивки или (+) загуби од заштитата од ризикот од парични текови	0																																																																																																																												
B4.3.3. (-) Добивки или (+) загуби од обврски на банката коишто се мерат по објективна вредност	0																																																																																																																												
B4.3.4. (-) Добивки или (+) загуби поврзани со обврски врз основа на деривати коишто се мерат по објективна вредност	0																																																																																																																												
B4.4. Позиции како резултат на консолидација	0																																																																																																																												
B4.4.1. (+/-) Прифатлив додатен основен капитал којшто се признава во ДОК на консолидирана основа	0																																																																																																																												
B4.4.2. Останато	0																																																																																																																												
B4.5. Други позиции од ДОК	0																																																																																																																												

Износ и компоненти на дополнителниот капитал (во 000 МКД)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Висината на капиталот потребен за покривање на други ризици, доколку Банката по сопствена оценка утврдила дополнителен износ на капитал потребен за покривање на тие ризици, или доколку Народна Банка утврдила дополнителен износ на капитал, заради природата видот и обемот на активностите коишто ги извршува Банката и ризиците на кои е изложена како резултат на тие активности	/
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕСОТ НА УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ	
Стратегии и процеси на управување со секој поединечен ризик	Банката управува со ризиците соодветно на природата, видот и обемот на нејзините финансиски активности преку воспоставени политики за управување со одделните ризици, соодветна организациска структура, информативен систем и систем на внатрешна контрола и ревизија. Целта на управувањето со ризиците е да се минимизираат можните загуби од активностите или настаните во зависност од чувствителноста на Банката на одделните ризици. Затоа банката воспоставува стратегија и процеси на управување со ризиците, со опфат кој одговара на природата, големината и сложеноста на финансиските активности кои ги врши.
Структура и организација на функцијата на управување со ризици	Банката има воспоставено организациска структура со јасно дефинирани надлежности и одговорности за преземање и управување со ризиците преку следниве хиерархиски нивоа: - Надзорен Одбор - Управен Одбор - Одбор за управување со ризици - Дирекција за управување со ризици - Дирекција за информациска сигурност - Дирекција за контрола на усогласеноста на работењето на Банката со прописите и спречување на перење пари и финансирање тероризам.

Структура на системот за мерење на ризикот и системот на внатрешно известување	Системот за мерење на ризикот е дефиниран во одделните политики и процедури за управување со ризиците. Кредитен ризик Кредитен ризик е ризик од финансиска загуба на Банката доколку клиент или договорна странка од финансиски инструмент не успее да ги исполни договорните обврски во договорните рокови. Кредитниот ризик произлегува од дадените кредити и аванси на клиенти и други банки, неотповикливите вонбилансни изложености и вложувања во хартии од вредност. Мерењето на кредитниот ризик се заснова на класификација на кредитната изложеност кон одделните клиенти во ризични категории од А до Д, со соодветен % на исправка на вредноста / посебна резерва од 0% до 100%. При класификацијата на кредитната изложеност Банката ги користи следниве критериуми: - уредноста во измирувањето на обврските од страна на клиентот, односно редовноста при плаќањето на главнината и каматата согласно договорот за кредит; - кредитната способност на клиентот, односно неговите економски особености, ликвидноста и профитабилноста на клиентот, вкупната задолженост на клиентот спрема банкарскиот сектор на РМ; - типот и квалитетот на обезбедувањето, вредноста на обезбедувањето, покриеноста на изложеноста со обезбедување и можноста за негова продажба.
	Ликвидносен ризик Ризикот на ликвидност е ризик дека Банката ќе западне во потешкотии во исполнување на своите финансиски обврски. Управувањето со ликвидносниот ризик подразбира редовно идентификување, мерење и следење на сите позиции кои имаат влијание врз ликвидносната позиција на Банката. - Идентификувањето ја утврдува функционалната, ликвидносната, рочната и валутната структура на средствата и изворите на средствата. - Мерењето се однесува на сите средства и извори на средства, односно на нивните приливи и одливи при што се утврдува квантум за сите нив во даден момент, како и нивната динамика за одреден временски период. - Следењето се одвива на дневно, месечно, квартално и годишно ниво и се однесува на податоци, информации за остварени и очекувани приливи и одливи. - За контрола се користат извештаи за ликвидност пропишани од регулаторот како на пример: Извештаи за рочната структура на активата и пасивата (образец РС), Извештај за следење на концентрацијата на изворите на средства според најголемите депоненти (образец НД), Извештај за следење на концентрацијата на изворите на средства според инструменти, односно производи (образец ИП), Извештај за цената на изворите на средства и нивната рочност (образец ЦИС), Извештај за можноста за обновување на изворите на средства (образец ОИС), Извештај за утврдување расположливи неоптоварени средства (образец РС1), Извештаи за стапката на покриеност со ликвидност (СПЛ обрасци: ВКЛА, ВПО, ВПП), Извештај за интерните ликвидносни показатели (образец ЛП).

	Пазарен ризик Пазарниот ризик се дефинира како потенцијална загуба која се јавува како последица од промените на вредноста на средствата и обврските или приходите кои се под влијание на промените на пазарните услови како што се пазарните цени односно каматните стапки, девизните курсеви и средства. Управувањето со пазарниот ризик подразбира адекватно идентификување, мерење, следење и контрола на промените на вредноста на сите билансни и вонбилансни позиции кои може да бидат погодени од движењата на пазарите за средства и каматните стапки и промените во курсевите на валутите. При процената на пазарниот ризик, Банката се фокусира на вистинската и потенцијалната осетливост на поединечните позиции во портфолиото за тргување како и на целото портфолио. Банката користи интерни модели за пресметка и стрес-тестирање на потенцијалната изложеност на пазарен ризик. Како дополнителни методи користи планирање и предвидување, поставени лимити, модели и стратегии за заштита од ризик.
	Валутен ризик Валутниот ризик е ризик од загуба заради промена на меѓувалутните курсеви и/или промена на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути. Банката ја следи изложеноста на валутен ризик преку сет на параметри како: - Фреквенцијата и насоката на промена на меѓувалутните курсеви и промената на вредноста на денарот во однос на вредноста на другите странски валути, - Износот на изложеност на валутен ризик, - Можност на другата договорна страна за навремено извршување на своите обврски. За мерење, следење и пресметувањена валутниот ризик ги користи следниве показатели: - Односот на отворената девизна позиција во одделна валута со сопствените средства на Банката, - Односот на агрегатната девизна позиција со сопствените средства на Банката.

Ризик од промена на каматни стапки

Банката е изложена на ризик од променливост на каматните стапки како резултат на тоа што каматоносните средства и каматоносните обврски достасуваат или нивната каматна стапка се менува во различен период или во различни износи. Активностите за управување со ризикот се наменети за оптимизирање на нето приходите од камати со пазарни стапки кои се конзистентни со деловните стратегии на Банката.

При управувањето со ризикот од промена на каматните стапки Банката користи модели и извештаи како:

- Модел за пресметка на регулаторниот извештај за мерење на изложеноста на ризикот од промена на каматни стапки во портфолиото на банкарски активности,
- Модел за пресметка на каматонсна актива и извештај за каматонсна актива,
- Модел за пресметка на каматонсна пасива и извештај за каматонсна пасива,
- Модел за пресметка на каматни маргини и извештај за каматни маргини,
- Извештаи за просечни активни и пасивни каматни стапки и каматни маргини,
- Модел за пресметка на каматен гап и извештај за каматен гап,
- Модел за пресметка на просечната каматна стапка на новодоброени кредити и извештај за просечна каматна стапка на новоодоброени кредити,
- Анализа на сензитивност на финансиските средства и обврски преку различни стрес тест сценарија за промена на каматните стапки,
- Извештај за трошок на изворите на средства.

Ризик на земја

Ризикот на земја преставува ризик од загуба поради изложеноста на Банката кон одделна земја која може да произлезе од економските, социјалните и политичките услови на земјата должник. Посебна форма на ризикот на земја е ризикот на трансфер кој произлегува од можните ограничувања при трансферот на средства од една земја во друга.

Банката го следи ризикот на земја преку следниве податоци и извештаи:

- Изложеност кон одделна земја и вкупната изложеност на Банката на ризикот на земја,
- Висината на исправка на вредност и посебна резерва која произлегува од изложеноста кон одделна земја.

Оперативен ризик

Банката ја прифаќа Базелската дефиниција за оперативен ризик и ги идентификува следниве видови на оперативен ризик:

- Интерни измами и неовластени активности на вработените
- Екстерни измами и активности
- Односот кон вработените и безбедноста на работната средина
- Клиенти, производи, деловна пракса
- Физичко оштетување на основните средства
- Прекин во работењето и пад на системот
- Извршување, испорака и управување со процесите.

Управувањето со оперативниот ризик е континуиран и интегриран процес, кој подразбира активно учество на сите вработени, интегрирана интерна и екстерна контрола, периодично оценување и редовно известување.

	Како методи кои што Банката ќе ги користи за мерење на оперативниот ризик се методите на интерна база на податоци за настани кои што предизвикале загуби, клучните ризични индикатори и методот на сопствена оценка на ризикот. Методот на интерна база на податоци значи евидентирање на актуелните настани кои што предизвикале загуби и нивна обработка на начин кој што ќе даде информација за изложеноста на Банката на оперативен ризик. Клучните ризични индикатори се параметри или индикатори кои помагаат во подобар мониторинг на потенцијалните идни промени кај клучните ризици или на ново појавените ризици, со цел да се биде во можност проактивно да се идентификуваат потенцијалните ефекти врз профилот на ризичност на банката. При методот на сопствена оценка на ризикот, организационите единици, со одговорање на однапред подготвени прашалници прават оценка на своите активности што ги извршуваат, на процесите и ризиците поврзани со нив. Тоа се прави со цел да се детектираат потенцијалните слабости и извор на можни ризични настани. Оперативниот ризик го вклучува и правниот ризик, како и ризикот од перење пари и финансирање на тероризмот, ризикот од несоодветност на информативните системи и други оперативни ризици.
	Како дел од механизмите за справување со ризикот од перење пари и финансирање на тероризам, Банката има воведено и применува програма и процедури за спречување на перење пари и финансирање на тероризам со цел ефикасна имплементација на сите обврски во врска со спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Програмата и процедурите на Банката се потврда на волјата и подготвеноста на Банката за управување на овој ризик и истите ги одразуваат нејзините напори и дејствија за спречување на перење пари и финансирање на тероризам. Ризик од концентрација Ризикот од концентрација во Банката е дефиниран во рамките на кредитната политика и соодветните процедури на банката, при што банката ги почитува лимитите за изложеност поставени од НБРМ, а има утврдено и интерни лимити за кредитна изложеност спрема поединечен субјект, и лимити од аспект на концентрација по поделни сегменти. Банката има поставени интерни лимити за изложеност кон домашни и странски банки. Стратегиски ризик Стратегискиот ризик е ризик врз добивката или сопствените средства на Банката кој произлегува од промените во деловното опкружување, негативни деловни одлуки, несоодветна имплементација на одлуките или недоволната респонзивност на Банката на промените во деловното опкружување. Идентификувањето и мерењето на стратегискиот ризик може да биде одредено преку стратегиското планирање, процесот на подготовка на стратегискиот план и реалноста на стратегискиот план. Стратегискиот план е документ кој ја рефлектира мисијата и целта на Банката, генерално за период од три до пет години. Меѓу другото тој содржи анализа на макроекономските услови во кои Банката ги извршува своите активности, опис на системот за управување со ризици на Банката, финансиски планови на Банката и т.н. Деловниот план е документ кој ја одредува севкупната оперативна рамка на Банката и ја поддржува успешната имплементација на стратешкиот план.

	Репутациски ризик Репутацискиот ризик е мултидимензионален и претставува одраз на перцепцијата на другите учесници на пазарот. Дефиниран е како ризик кој произлегува од негативната перцепција од страна на дел од клиентите, договорните страни, акционерите, инвеститорите или регулаторите, што може негативно да влијае на способноста на Банката да ги одржи постоечките или да воспостави нови деловни односи и континуиран пристап до изворите на финансирање.
	Контрола на усогласеност на работењето со прописите Политика на Банката е да работи согласно сите законски и подзаконски прописи и да демонстрира етичко однесување преку воспоставени и имплементирани механизми за постигнување на усогласеност на работењето со законската регулатива и работење со интегритет. Спроведувањето на политиката за контрола на усогласеност со прописите ќе ги даде следниве резултати: - Минимизирање на регулаторниот ризик, - Унапредување на репутацијата на Банката, - Идентификување на предности и слабости од аспект на контрола на усогласеноста со прописите, - Високо ниво на етичко однесување на вработените. Политиката се однесува и применува на сите подрачја и активности од работењето на Банката, на сите нивоа од нејзината организациска структура. Информациска сигурност Со цел успешно справување со ризиците во однос на сигурноста на информации и информациски системи во Банката е воспоставен Систем за управување со информациска сигурност (СУИС), имплементиран и сертифициран според меѓународниот стандард за информациска сигурност ИСО 27001. Политиката за информациска сигурност, усвоена во Банката, претставува рамка за обезбедување на доверливост, интегритет и расположливост на сите физички и електронски информациски средства во Банката како предуслов за конкурентска предност, ликвидност, профит, исполнување на правни, регулаторни и договорни обврски и одржување на репутацијата на Банката. Системот за управување со информациска сигурност и соодветните поврзани процеси се предмет на континуиран систематски преглед и подобрување. Банката има воспоставено организациски структури за поддршка на СУИС и периодичен преглед на соодветноста на политиката за сигурност, со цел истата да соодветствува на промените при проценката на ризиците и планот за третман на ризици и усогласена со барањата на законската регулатива. Системот за внатрешно известување за управувањето со одделните ризици е во согласност со Законот за банки и интерните политики и процедури за управување со ризиците. Извештаите се доставуваат до Надзорниот Одбор. Управниот Одбор, Одборот за управување со ризици, согласно утврдена динамика и рокови за внатрешно известување.

Политики за заштита и намалување на ризикот. како и процедури за следење на ефикасноста на извршувањето на политиките	Банката ги има воспоставено следниве политики за заштита и намалување на ризикот: - Кредитни политики; - Политика за управување со ликвидносен ризик; - Политика за управување со пазарен ризик; - Политика за управување со ризик од промена на каматни стапки; - Политика за управување со валутен ризик; - Политика за управување со ризик од земја; - Политика за управување со оперативен ризик; - Политика за управување со стратегиски ризик; - Политика за управување со репутациски ризик; - Политика за контрола на усогласеност на работењето со прописи; - Програма и процедури за спречување на перење пари и финансирање на тероризам; - Политика за сигурност на информацискиот систем. Во политиките се дефинирани одделните видови на ризици, начинот на идентификување, мерење, следење и контрола на ризиците, организациона структура за управување со ризиците информативен систем за изготвување извештаи за ризиците, претпоставки за стрес-тестирање.																								
Опис на политиката за вршење на исправка на вредноста / посебна резерва	Банката на месечна основа, проценува дали постојат објективни докази за оштетување на финансиските средства кои не се мерат според објективната вредност преку билансот на успех. Финансиските средства се оштетени кога има објективни докази дека оштетувањето настанало по почетното признавање на средството и истото има влијание на идните парични текови кои можат веродостојно да се проценат. Банката соодветно врши исправка на вредноста / издвојува посебна резерва, при што како објективен доказ ги користи следниве индикатори: - информација за непочитување на договорот, вклучително и неплаќање или доцнење на плаќањата на достасаните обврски; - информација за финансиски потешкотии на клиентот; - доколку банката одобрува значителни олеснувања на клиентот поради неговите финансиски потешкотии; - извесност дека клиентот ќе влезе, или е во стечајна постапка или друг вид на финансиска реорганизација; - доколку се појави ризик во дејноста која ја извршува клиентот; - намалување на вредноста на колатералот.																								
Износ на изложеноста на кредитен ризик. пред и по извршената исправка на вредност / посебна резерва (во 000 МКД)	120.048.217 (пред исправка на вредноста и посебната резерва) 117.619.790 (по исправка на вредноста и посебната резерва)																								
Изложеност по одделни категории на ризик (во 000 МКД)	<table><tr><th>Категорија на ризик</th><th>Вкупна изложеност на кредитен ризик</th><th>Учество</th></tr><tr><td>A0</td><td>24.612.572</td><td>20.50%</td></tr><tr><td>A</td><td>86.255.857</td><td>71.85%</td></tr><tr><td>B</td><td>5.401.619</td><td>4.50%</td></tr><tr><td>B</td><td>1.899.484</td><td>1.58%</td></tr><tr><td>Г</td><td>722.203</td><td>0.60%</td></tr><tr><td>Д</td><td>1.156.482</td><td>0.96%</td></tr><tr><td>Вкупно</td><td>120.048.217</td><td></td></tr></table>	Категорија на ризик	Вкупна изложеност на кредитен ризик	Учество	A0	24.612.572	20.50%	A	86.255.857	71.85%	B	5.401.619	4.50%	B	1.899.484	1.58%	Г	722.203	0.60%	Д	1.156.482	0.96%	Вкупно	120.048.217	
Категорија на ризик	Вкупна изложеност на кредитен ризик	Учество																							
A0	24.612.572	20.50%																							
A	86.255.857	71.85%																							
B	5.401.619	4.50%																							
B	1.899.484	1.58%																							
Г	722.203	0.60%																							
Д	1.156.482	0.96%																							
Вкупно	120.048.217																								
Износ на достасани кредити (во 000 МКД)	Редовна достасана главница 293.765 илјади денари																								

Износ на изложеностите на кредитен ризик за кои е извршена исправка на вредноста / посебна резерва (во 000 МКД)	95.435.645 илјади денари																																																								
Географска дистрибуција на кредитен ризик (во 000 МКД)	<table> <tr> <th>Географска локација</th><th>Износ (000 мкд)</th></tr> <tr> <td>Република Северна Македонија</td><td>108.141.879</td></tr> <tr> <td>Земји-членки на Европската унија</td><td>2.062.411</td></tr> <tr> <td>Европа (останато)</td><td>6.281.036</td></tr> <tr> <td>Останато</td><td>1.134.464</td></tr> <tr> <td>Вкупно</td><td>117.619.790</td></tr> </table>	Географска локација	Износ (000 мкд)	Република Северна Македонија	108.141.879	Земји-членки на Европската унија	2.062.411	Европа (останато)	6.281.036	Останато	1.134.464	Вкупно	117.619.790																																												
Географска локација	Износ (000 мкд)																																																								
Република Северна Македонија	108.141.879																																																								
Земји-членки на Европската унија	2.062.411																																																								
Европа (останато)	6.281.036																																																								
Останато	1.134.464																																																								
Вкупно	117.619.790																																																								
Секторска дистрибуција на изложеноста на кредитен ризик (во 000 МКД)	<table> <tr> <th>Сектор</th><th>Износ 000 мкд</th></tr> <tr> <td>Нефинансиски институции</td><td>52.780.967</td></tr> <tr> <td>Домаќинства</td><td>31.930.839</td></tr> <tr> <td>Финансиски дејности и дејности на осигурување</td><td>15.845.058</td></tr> <tr> <td>Јавна одбрана и управа, задолжително социјално осигурување</td><td>13.262.895</td></tr> <tr> <td>Нерезиденти</td><td>3.800.031</td></tr> <tr> <td>Вкупно</td><td>117.619.790</td></tr> </table>	Сектор	Износ 000 мкд	Нефинансиски институции	52.780.967	Домаќинства	31.930.839	Финансиски дејности и дејности на осигурување	15.845.058	Јавна одбрана и управа, задолжително социјално осигурување	13.262.895	Нерезиденти	3.800.031	Вкупно	117.619.790																																										
Сектор	Износ 000 мкд																																																								
Нефинансиски институции	52.780.967																																																								
Домаќинства	31.930.839																																																								
Финансиски дејности и дејности на осигурување	15.845.058																																																								
Јавна одбрана и управа, задолжително социјално осигурување	13.262.895																																																								
Нерезиденти	3.800.031																																																								
Вкупно	117.619.790																																																								
Резидуална договорна рочна структура на изложеноста на кредитен ризик (со рок на достасување до една година и над една година 000 МКД)	/																																																								
Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности	<table> <tr> <th>Опис</th><th>Износ (000 мкд)</th></tr> <tr> <td>Административни и помошни услужни дејности</td><td>916.597</td></tr> <tr> <td>Градежништво</td><td>11.333.969</td></tr> <tr> <td>Дејности во врска со недвижен имот</td><td>2.997.787</td></tr> <tr> <td>Дејности на здравствена и социјална заштита</td><td>513.091</td></tr> <tr> <td>Други услужни дејности</td><td>12.543</td></tr> <tr> <td>Земјоделство, шумарство и рибарство</td><td>1.173.656</td></tr> <tr> <td>Информации и комуникации</td><td>281.016</td></tr> <tr> <td>Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување</td><td>13.262.895</td></tr> <tr> <td>Нерезиденти</td><td>3.800.031</td></tr> <tr> <td>Објекти за сместување и сервисни дејности со храна</td><td>1.813.394</td></tr> <tr> <td>Образование</td><td>727.496</td></tr> <tr> <td>Останата преработувачка индустрија</td><td>1.516.849</td></tr> <tr> <td>Прехрамбена индустрија</td><td>1.531.021</td></tr> <tr> <td>Производство на метали, машини, алати и опрема</td><td>1.282.818</td></tr> <tr> <td>Рударство и вадење на камен</td><td>29.752</td></tr> <tr> <td>Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината</td><td>32.211</td></tr> <tr> <td>Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација</td><td>10.450.388</td></tr> <tr> <td>Стручни, научни и технички дејности</td><td>606.560</td></tr> <tr> <td>Текстилна индустрија и производство на облека и обувки</td><td>398.300</td></tr> <tr> <td>Транспорт и складирање</td><td>4.315.755</td></tr> <tr> <td>Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли</td><td>12.054.134</td></tr> <tr> <td>Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци</td><td>117.214</td></tr> <tr> <td>Уметност, забава и рекреација</td><td>28.030</td></tr> <tr> <td>Физички лица</td><td>31.930.839</td></tr> <tr> <td>Финансиски дејности и дејности на осигурување</td><td>15.845.058</td></tr> <tr> <td>Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија</td><td>648.386</td></tr> <tr> <td>Вкупно</td><td>117.619.790</td></tr> </table>	Опис	Износ (000 мкд)	Административни и помошни услужни дејности	916.597	Градежништво	11.333.969	Дејности во врска со недвижен имот	2.997.787	Дејности на здравствена и социјална заштита	513.091	Други услужни дејности	12.543	Земјоделство, шумарство и рибарство	1.173.656	Информации и комуникации	281.016	Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	13.262.895	Нерезиденти	3.800.031	Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	1.813.394	Образование	727.496	Останата преработувачка индустрија	1.516.849	Прехрамбена индустрија	1.531.021	Производство на метали, машини, алати и опрема	1.282.818	Рударство и вадење на камен	29.752	Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	32.211	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	10.450.388	Стручни, научни и технички дејности	606.560	Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	398.300	Транспорт и складирање	4.315.755	Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	12.054.134	Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	117.214	Уметност, забава и рекреација	28.030	Физички лица	31.930.839	Финансиски дејности и дејности на осигурување	15.845.058	Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	648.386	Вкупно	117.619.790
Опис	Износ (000 мкд)																																																								
Административни и помошни услужни дејности	916.597																																																								
Градежништво	11.333.969																																																								
Дејности во врска со недвижен имот	2.997.787																																																								
Дејности на здравствена и социјална заштита	513.091																																																								
Други услужни дејности	12.543																																																								
Земјоделство, шумарство и рибарство	1.173.656																																																								
Информации и комуникации	281.016																																																								
Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување	13.262.895																																																								
Нерезиденти	3.800.031																																																								
Објекти за сместување и сервисни дејности со храна	1.813.394																																																								
Образование	727.496																																																								
Останата преработувачка индустрија	1.516.849																																																								
Прехрамбена индустрија	1.531.021																																																								
Производство на метали, машини, алати и опрема	1.282.818																																																								
Рударство и вадење на камен	29.752																																																								
Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината	32.211																																																								
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација	10.450.388																																																								
Стручни, научни и технички дејности	606.560																																																								
Текстилна индустрија и производство на облека и обувки	398.300																																																								
Транспорт и складирање	4.315.755																																																								
Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и мотоцикли	12.054.134																																																								
Трговци поединци и физички лица кои не се сметаат за трговци	117.214																																																								
Уметност, забава и рекреација	28.030																																																								
Физички лица	31.930.839																																																								
Финансиски дејности и дејности на осигурување	15.845.058																																																								
Хемиска индустрија, производство на градежни материјали, производство и преработка на горива, фармацевтска индустрија	648.386																																																								
Вкупно	117.619.790																																																								

Најголема изложеност кон одделна дејност	Види табела “Структура на изложеноста на кредитен ризик по дејности”																
Износ на реструктурирани побарувања	Вкупна кредитна изложеност 844.114 илјади денари.																
Движење на исправката на вредност / издвоена посебна резерва	31.12.2019	557.911 илјади денари															
	30.06.2020	730.388 илјади денари															
	31.12.2020	699.568 илјади денари															
	30.06.2021	775.045 илјади денари															
	31.12.2021	864.383 илјади денари															
	30.06.2022	1.135.220 илјади денари															
	31.12.2022	1.002.719 илјади денари															
	30.06.2023	1.426.206 илјади денари															
	31.12.2023	1.947.993 илјади денари															
	30.06.2024	2.336.166 илјади денари															
	31.12.2024	2.428.426 илјади денари															
Податоци за структурата на портфолиото за тргување	/																
Основни податоци за пристапот кој се користи за пресметка на капитал потребен за покривање на оперативниот ризик	Согласно регулативата, за мерење на оперативниот ризик и капиталот потребен за покривање на оперативниот ризик Банката го користи пристапот на базичен индикатор.																
Податоци за управувањето со ризикот кој произлегува од капиталните вложувања	Капиталните вложувања во билансот на банката се класифицирани како расположливи за продажба. Тие се прикажуваат според нивната објективна вредност преку останата сеопфатна добивка, со исклучок на капиталните вложувања кои немаат котирана пазарна цена и се мерат по набавна вредност намалена за загубите поради оштетување. Во управувањето со ризикот од капитални вложувања Банката ги следи лимитите дадени во Законот за банки. во 000 мкд <table border="1"> <tr> <td>Секторска структура на капиталните вложувања</td><td>Банки</td><td>Други Финансиски институции</td><td>Нефинансиски институции</td><td>Нерезиденти</td><td>Вкупно</td></tr> <tr> <td>Износ на капитални вложувања во 000 МКД</td><td></td><td>34.485</td><td></td><td>223</td><td>34.708</td></tr> </table>					Секторска структура на капиталните вложувања	Банки	Други Финансиски институции	Нефинансиски институции	Нерезиденти	Вкупно	Износ на капитални вложувања во 000 МКД		34.485		223	34.708
Секторска структура на капиталните вложувања	Банки	Други Финансиски институции	Нефинансиски институции	Нерезиденти	Вкупно												
Износ на капитални вложувања во 000 МКД		34.485		223	34.708												

5. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕНОТ НА ЗАДОЛЖЕНОСТ	
Основен капитал	17.875.474 илјади МКД (состојба на 31.12.2024)
Редовен основен капитал	17.875.474 илјади МКД (состојба на 31.12.2024)
Додатен основен капитал	-
Вкупна билансна изложеност која се користи за пресметка на стапка на задолженост	112.618.471 илјади МКД (состојба на 31.12.2024)
Вкупна вонбилансна изложеност која се користи за пресметка на стапка на задолженост	10.589.790 илјади МКД (состојба на 31.12.2024)
Просечна стапка на задолженост (второ полугодие од 2024 година)	15.09%
Вкупни билансни побарувања на банката согласно последните финансиски извештаи	113.772.006 илјади МКД
Вкупни вонбилансни побарувања на банката согласно последните финансиски извештаи	18.719.027 илјади МКД
Разлики билансна изложеност	Разликите се должат на различната методологија применета за изготвување на финансиските извештаи и стапката на задолженост на банката (акумулирана амортизација, одбитни ставки од основниот капитал)
Разлики вонбилансна изложеност	Разликите се должат на различната методологија применета за изготвување на финансиските извештаи и стапката на задолженост на банката (фактори на конверзија)